



**АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ
СТАТУТАРНИ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА И
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ**

СОДРЖИНА

Страна

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	4
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	5
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	9
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО	9
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	9
ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ	21
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	23
СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ	24
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	26
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	27
ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	28
ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА	31
ЗАЛИХИ	32
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	32
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	32
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	33
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	33
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	33
ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ	34
ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ	35
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	35
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ	36
РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ	37
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	37
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	37
ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ	37
ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	38
ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ	38
ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ	38
ДАНОК НА ДОБИВКА	39
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	39
ДИВИДЕНДА	39
ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ	40
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ	40
ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	40
НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ	40

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи (стр. 4 до 40) на Алкалоид АД Скопје и подружниците (во понатамошниот текст "Друштвото"), кои се состојат од консолидираниот извештај за финансиска состојба на 31 декември 2010 година, како и консолидираниот извештај за севкупна добивка, извештај за промени во главнината и извештај за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајните сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, како и за интерните контроли кои се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија на Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиските извештаи на Алкалоид АД Скопје и подружниците за годината која завршува на 31 декември 2010, се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со сметководствената регулатива на Република Македонија.

Делоите доо

Лидија Нануш
Директор
Овластен ревизор

Скопје, 15 март 2011 година



Александар Аризанов
Овластен ревизор


КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2010	2009
Средства			
Постојани средства			
Материјални средства	6	3.745.904	3.881.420
Нематеријални средства	7	363.545	254.770
Одложени даночни средства	18	10.557	11.288
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9	5.695	6.394
Останати долгорочни побарувања	12	40.955	20.697
		4.166.656	4.174.569
Тековни средства			
Залихи	10	1.499.576	1.238.006
Побарувања од купувачите	11	2.176.305	1.906.001
Останати побарувања	12	195.500	171.640
Пари и парични еквиваленти	13	149.686	187.838
		4.021.067	3.503.485
Вкупно средства		8.187.723	7.678.054
Акционерска главнина и обврски			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	14	2.206.548	2.206.548
Премии за акции	14	734	734
Законски резерви		599.813	599.416
Останати резерви	15	1.504.953	1.558.488
Задржана добивка		2.284.072	1.904.497
Малцински удел		1.275	1.329
		6.597.395	6.271.012
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	16	66.636	9.753
Обврски за отпремници	17	15.567	12.875
Одложени даночни обврски	18	27.521	13.488
		109.724	36.116
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачите и останати обврски	19	937.039	894.980
Данок на добивка		13.201	16.480
Краткорочни кредити	16	530.364	459.466
		1.480.604	1.370.926
Вкупно обврски		1.590.328	1.407.042
Вкупно акционерска главнина и обврски		8.187.723	7.678.054

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Друштвото на ден 21 Февруари 2011 година.

Живко Мукаетов
Генерален директор




Цветанка Симоновска
Финансиски директор



КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2010	2009
Континуирани активности			
Продажби	5	5.934.328	5.466.389
Трошоци содржани во продадени готови производи и трговски стоки		(2.968.612)	(2.897.457)
Бруто добивка		2.965.716	2.568.932
Трошоци за истражување и развој		(76.484)	(66.698)
Трошоци на продажба и маркетинг		(1.922.228)	(1.630.263)
Административни трошоци		(257.817)	(246.538)
Резервирања за останати обврски и трошоци	20	(2.693)	(1.901)
Останати приходи од работењето	21	237.904	238.515
Останати расходи од работењето	22	(273.215)	(193.188)
Добивка од работењето		671.183	668.859
Курсни разлики (нето)	26	(7)	(55)
Трошоци на финансирањето	26	(42.458)	(46.751)
Добивка пред оданочување		628.718	622.053
Данок на добивка	27	(54.379)	(63.568)
Нето добивка за годината		574.339	558.485
Расположливо на:			
– Акционерите на Друштвото		574.392	558.571
– Малцински удел		(53)	(86)
Нето добивка за годината		574.339	558.485
Заработувачка по акција (во денари)			
- Основна	28	403,70	392,55

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2010	2009
Нето добивка		574.339	558.485
Останата сеопфатна добивка:			
Движење на вложувањата	15	(85)	13
Одложен данок	15	(14.033)	921
Ревалоризација на средства	15	-	96.462
Останата сеопфатна добивка		(14.118)	97.396
Вкупно останата сеопфатна добивка		560.221	655.881

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2010

	Расположиво за акционерите на Друштвото						Вкупно
	Акционерски капитал	Премии од акции	Законски резерви	Останати резерви	Задржана добивка	Малцински удел	
На 1 јануари 2009	2.206.783	906	599.575	1.713.528	1.291.739	1.414	5.813.945
Откуп на сопствени акции	(235)	(172)	-	-	-	-	(407)
Движење на вложувањата (Белешка 9)	-	-	-	13	-	-	13
Одложени даноци (Белешка 18)	-	-	-	921	-	-	921
Дивиденди	-	-	-	-	(195.637)	-	(195.637)
Ревалоризација на средства (Белешка 15)	-	-	-	96.462	-	-	96.462
Пренос од ревалоризација (Белешка 15)	-	-	-	(99.346)	99.346	-	-
Поврат од резервите за набавка на МСТ (Белешка 15)	-	-	-	(150.931)	150.931	-	-
Нето добивка за годината	-	-	-	-	558.571	(86)	558.485
Курсни разлики	-	-	(159)	(2.159)	(453)	1	(2.770)
На 31 декември 2009	2.206.548	734	599.416	1.558.488	1.904.497	1.329	6.271.012
Движење на вложувањата (Белешка 9)	-	-	-	(85)	-	-	(85)
Одложени даноци (Белешка 18)	-	-	-	(14.033)	-	-	(14.033)
Дивиденда и данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката (Белешка 29)	-	-	-	-	(251.398)	-	(251.398)
Пренос од ревалоризација (Белешка 15)	-	-	-	(77.031)	77.031	-	-
Намалување минати години	-	-	-	-	(19.204)	-	(19.204)
Поврат на неисплатена дивиденда	-	-	-	-	5.577	-	5.577
Нето добивка за годината	-	-	-	-	574.392	(53)	574.339
Курсни разлики	-	-	397	37.614	(6.823)	(1)	31.187
На 31 декември 2010	2.206.548	734	599.813	1.504.953	2.284.072	1.275	6.597.395

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	За годината што завршува на 31 декември	
	2010	2009
Парични текови од редовните активности		
Наплатено од купувачи	5.663.351	4.303.316
Платено на добавувачите и работниците	(5.151.626)	(3.550.528)
Паричен тек од работењето	511.725	752.788
Примени камати	1.763	3.780
Платен данок на добивка	(72.592)	(92.132)
Нето парични текови од редовни активности	440.896	664.436
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(332.695)	(488.913)
Продажба на основни средства	-	-
Продажба на вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	-	2.059
Приливи од депозити во банки	-	22.006
Примени дивиденди	34	38
Одливи од кредити на вработените	(5.579)	(3.312)
Нето пари користени во инвестициони активности	(338.240)	(468.122)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи од кредити	1.269.672	1.560.955
Отплата на кредити	(1.138.885)	(1.620.782)
Платени камати	(42.837)	(47.449)
Откуп на сопствени акции	-	(407)
Камати од вложување во обврзници	338	-
Надоместоци на акционерите и данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката	(229.589)	(193.987)
Нето пари користени во финансиски активности	(141.301)	(301.670)
Нето намалување на пари и парични еквиваленти	(38.645)	(105.356)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	187.838	292.555
Курсни разлики	493	639
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	149.686	187.838

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Алкалоид АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) и неговите подружници произведува и продава разновидни фармацевтски, хемиски и козметички производи, како и производи од билно потекло. Алкалоид АД Скопје се состои од дванаесет подружници и една фондација во Република Македонија и други земји. Имињата на подружниците се дадени во точка 2.4 од Белешките кон консолидираните финансиски извештаи.

Производството на Друштвото се одвива на локациите во Скопје и Белград.

Алкалоид АД Скопје, матичното друштво е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Македонија. Адресата на Друштвото е:
Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје Република Македонија

Акциите на Алкалоид АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применети при изготвувањето на консолидираните финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1 Основа за подготовка на консолидираните финансиски извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10 и 8/11) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат консолидирани финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (Службен весник на РМ 159/2009) во кој се објавени Меѓународни сметководствени стандарди (МСС), Меѓународни стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните консолидирани финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (Службен весник на Република Македонија бр.113/06), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. Поради тоа извршени се одредени рекласификации на поединечните позиции со цел прикажување на консолидираните финансиски извештаи во форматот кој се бара од овој стандард.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.1 Основа за подготвување на консолидираните финансиските извештаи (продолжение)

Објавените стандарди и толкувања кои се стапени на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени, како и објавените стандарди и толкувања кои сè уште не се во примена се обелоденети во белешките 2.2 и 2.3.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во вид потенцијалните материјално значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото, придружените консолидирани финансиски извештаи не можат да се сметаат за консолидирани финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Консолидираните Финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на консолидираните финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Износите содржани во консолидираните финансиски извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски Денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие консолидирани финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, и толкувања објавени од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Македонија за годишните периоди на известување кои започнуваат на 1 јануари 2010 година.

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” - Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревизиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” - Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ Измени кои се однесуваат на средствата во индустријата за нафта и гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревизиран во јули 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)

- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) - првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСС 38 “Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” - Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривативи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” - Вградени деривативи (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година);
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година).

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие консолидирани финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнувања и толкувања кои сè уште не се во примена:

- “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година“ што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на финансиските извештаи“ (применлива од датумот на објавување, односно од септември 2010 година);
- МСФИ 9 “Финансиски инструменти“ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување“ - Ограничен исклучок од споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период (продолжение)

- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” - Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” - Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” - Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат во основата (применлив за годишните периоди кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година);
- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни” - Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијание на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” - Сметководство за правата на издавање на акции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година);
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ (2010)” се резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13) првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (најголем дел од дополнувањата ќе бидат применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на КТМФИ 14 “МСС 19 - Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” Преплатени минимални барања за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- КТМФИ 19 “Порамнување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).

Раководството го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и толкувањата на финансиските извештаи. Иако поголем дел од овие промени не се применливи во работењето на Друштвото, раководството не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи со МСС и МСФИ, кои се применуваат на периодот прикажан во приложените консолидирани финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период (продолжение)

Изготвувањето на консолидираните финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во консолидираните финансиски извештаи. Иако оценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.4 Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласовите се зема во предвид при одредување дали Друштвото има контрола врз друго правно лице. Набавната вредност на вложувањето претставува објективна вредност на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуално обезвредување.

Подружниците се целосно консолидирани од моментот на воспоставување на контрола од страна на Друштвото врз истите. Подружниците се елиминираат од консолидацијата во моментот на престанок на контролата од страна на Друштвото.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги опфаќаат финансиските извештаи на матичното друштво Алкалоид АД Скопје и следните подружници:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	учество	учество
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	100%	100%
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	100%	100%
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	100%	100%
Алкалоид ДОО Белград, Србија	100%	100%
АЛК&КОС Фармацеутицалс Шпк Приштина, Косово	100%	100%
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	100%	100%
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	100%	100%
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, Македонија	100%	100%
Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД	49%	49%
Фондација „Трајче Мукаетов“ Скопје, Македонија	100%	100%
ООО Алкалоид РУС Москва, Русија	100%	100%
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	100%	100%
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	100%	-

Иако вложувањето на Алкалоид АД Скопје во Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД изнесува 49%, Друштвото поседува контрола. Во текот на 2010 година регистрирана е нова подружница во Република Словенија, Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана. Подружницата е 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје. Досегашната подружница во Словенија се преименува во Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана.

Друштвото има претставништва во Русија, Украина и Албанија. Резултатите од работењето на претставништвата се вклучени во финансиските извештаи на матичното Друштво.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.5 Вложување во придружено правно лице

Придружено друштво е правно лице во кое Друштвото има значително влијание, но не и контрола врз финансиските и деловните политики на тоа правно лице. Вложувањето во придруженото правно лице се евидентира по пазарна вредност.

Резултатот, средствата и обврските на придруженото правно лице се вклучени во овие консолидирани финансиски извештаи според методот на главнина. Вложувањето почетно се евидентира во консолидираниот Извештај за финансиската состојба по набавна вредност, коригирана за промените на уделот на Друштвото во нето средствата на придруженото правно лице, намалено за евентуалната загуба од оштетување.

Секој вишок (или кусок) на набавната вредност на стекнувањето над учеството на Друштвото во објективната вредност на стекнатите средства и обврски кои можат да се идентификуваат на датумот на трансакцијата се признаваат како гудвил (негативен гудвил).

2.6 Гудвил

Гудвил претставува вишок на набавната вредност на стекнувањето над учеството на Друштвото во објективната вредност на стекнатите средства и обврски на подружниците или придружени правни лица, кои можат да се идентификуваат на датумот на трансакцијата. Гудвилот се признава како средство и се амортизира на систематска основа во рамките на неговиот корисен век на употреба.

Во случај на продажба на подружници или придружени правни лица, соодветниот дел на неамортизираниот гудвил се вклучува во одредување на добивката, односно загубата од трансакцијата.

2.7 Сегментно известување

Известувањето по оперативни сегменти е конзистентно со начините на интерно известување за потребите на Управниот одбор. Управниот одбор е одговорен за стратешките одлуки за секој од сегментите.

2.8 Наеми

Плаќањата за оперативен наем се признаени како расход во консолидираниот Биланс на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

2.9 Курсни разлики

Валута за вреднување и обелоденување

Валута за вреднување и обелоденување на трансакциите на Друштвото е македонскиот Денар. Износите вклучени во финансиските извештаи се прикажани во илјади Денари.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.9 Курсни разлики (продолжение)

Трансакции и состојби

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиската состојба, се искажуваат во Билансот на успех како приходи или расходи. Курсните разлики настанати од искажувањето во Денари на вложувањата изразени во странски средства за плаќање, се прикажани во главнината.

Подружници

Резултатите од подружниците, кои што не делуваат во услови на хиперинфлација и имаат различна функционална валута од валутата за обелоденување, се искажани во валутата за обелоденување како што следи:

Средствата и обврските се пресметани според крајниот курс на денот на Извештајот за финансиската состојба;

Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и

Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во капиталот.

2.10 Материјални средства

Материјалните средства иницијално се прикажуваат по нивната набавна вредност. Земјиштето, градежните објекти и дел од опремата се прикажани по нивната пазарна вредност, врз основа на процена направена од страна на независен проценител, намалени за исправката на вредноста. Набавната вредност заедно со акумулираната исправка на вредноста се корегирани за ефектот на ревалоризацијата што произлегува од нивната проценка, со цел сегашната вредност да е еднаква на објективната вредност. Останатите материјални средства, се искажани по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените материјални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците на работењето во моментот на нивното настанување.

Позитивниот ефект од проценката на материјалните средства се евидентира на главнината како ревалоризациона резерва. Негативниот ефект од проценката на материјалните средства се евидентира на главнината, до износот на ревалоризационата резерва на одредено средство, а разликата се евидентира во Билансот на успех. Остатокот од ревалоризационата резерва се пренесува на задржаната добивка во моментот на отуѓувањето на средството.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.10 Материјални средства (продолжение)

Земјиштето не се амортизира. Амортизацијата на останатите материјални средства се пресметува со примена на праволиниската метода и е наменета за алоцирање на набавната или проценетата вредност на основните средства во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на материјалните средства. Предвидениот корисен век на средствата е:

Згради	20 - 40	Години
Опрема за производство	10 - 20	Години
Возила	4	Години
Мебел, компјутери и останата опрема	4 - 10	Години

Резидуалната вредност на средствата и нивниот предвиден век на користење се проценува на датумот на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност во случај кога сегашната вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се признава во Билансот на успех.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од жигови, лиценци и софтвер. Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење.

Амортизацијата на нематеријалните средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства, а најмногу до 10 години.

Издатоците за истражување и развој се признаваат како расходи при нивното настанување. Интерно креираните издатоци се признаваат како нематеријални средства, доколку е извесно дека ќе креираат идни економски користи и трошоците за нивно настанување со сигурност може да се измерат. Друштвото смета дека законските и други неизвесности при креирањето на нови производи придонесуваат критериумите за признавање да не се исполнети сè до комерцијалното промовирање на производите и поради тоа, претходно настанатите издатоци за развој се признаваат како расходи. По комерцијалното промовирање на производите не настануваат позначајни директни трошоци за развој.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.12 Обезвреднување на средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството ја надминува вредноста за неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците на продажба и неговата употребна вредност. Со цел за да се процени обезвреднувањето, средствата се групирани во најмали единици кои генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се обезвреднети се проценуваат за можната корекција на обезвреднувањето на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.13 Финансиски средства

Финансиските средства на Друштвото се класифицирани во следните категории: позајмици и побарувања и хартии од вредност расположливи за продажба. Класификацијата на вложувањата е направена во зависност од намената за која финансиските средства се набавени. Класификацијата на финансиските средства се одредува во моментот на нивната набавка и се анализира на секој датум на известување.

Позајмици и побарувања

Позајмиците и побарувањата се финансиски средства со дефинирани услови за плаќање и не се котираани на пазарите на хартии од вредност. Позајмиците и побарувањата се вклучени во тековните средства, освен оние кои имаат доспевање подолго од 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба. Позајмиците и побарувањата се прикажани во Извештајот за финансиската состојба на позицијата Побарувања од купувачите и останати побарувања (Белешка 2.15).

Хартии од вредност расположливи за продажба

Финансиските средства “расположливи за продажба” се класифицирани како нетековни средства, освен оние кои раководството планира да ги отуѓи во период пократок од 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Набавката и продажбата на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето. Вредноста на набавката ги вклучува и трошоците за трансакцијата. Финансиските средства се бришат од евиденцијата во моментот на нивната продажба или во моментот на завршување на правото за добивање на надоместок. Финансиските средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по нивната пазарна вредност. Друштвото исто така има вложувања во акции кои не котираат на пазар за хартии од вредност но се класифицирани како финансиски средства „расположливи за продажба“ и се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност. Позајмиците и побарувањата се вреднуваат по нивната амортизирана вредност со примена на ефективна каматна стапка.

Промените во вредноста на финансиските средства се евидентираат во главнината и Извештајот за сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.13 Финансиски средства (продолжение)

Во моментот на продажба на финансиските средства, акумулираниот износ во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во Билансот на успех. Дивидендите што се добиваат од поседувањето на финансиските средства се евидентираат во Билансот на успех со стекнување на правото за добивање парични средства.

Пазарната вредност на финансиските средства се базира на последната тргувана цена на акцијата на Македонската берза за хартии од вредност. Вложувањата за кои вредноста не може со сигурност да се измери се прикажани според нивната набавна или ревалоризирана вредност намалена за исправката на вредноста.

На крајот на секој известувачки период, Друштвото врши анализа на вредноста на финансиските средства. Во случај кога постојат доволно индикатори дека вредноста на финансиските средства е неповратно намалена под нивната сегашна вредност, овие финансиски средства се сметаат за обезвреднети. Во тој случај, разликата помеѓу износот на обезвреднувањето и ревалоризационата резерва во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во Билансот на успех. Загубата од обезвреднување на вложувањата која што е евидентирана во Билансот на успех не се враќа повторно преку истиот. Анализата на обезвреднувањето на побарувањата од купувачите е опишана во Белешка 2.15.

2.14 Залихи

Залихите се исказуваат по цената на чинењето или по нето очекуваната продажна вредност во зависност од тоа која е пониска. Цената на чинење е пресметана врз база на стварните цени. Цената на чинењето на производството во тек, полупроизводите и готовите производи, ги опфаќа сите директни трошоци на производство и производните општи трошоци. Нето очекуваната продажна вредност претставува проценета продажната вредност намалена за трошоците за продажба.

2.15 Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се исказани по фактурираната вредност намалена за исправката на побарувањата. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикаторите кои се користат при проценката за ненаплативост на побарувањата се: несолвентност, можноста од ликвидација и стечај и доцнење при исплатата на побарувањата. Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен. Направената исправка на побарувањата се прикажува на позицијата: “Трошоци на продажба и маркетинг” во Билансот на успех.

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина на сметките во банките и во благајните.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.17 Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Откупот на сопствени акции се прикажува како намалување на акционерскиот капитал зголемен за сите трошоци за негово откупување или отуѓување. Отуѓувањето на сопствените акции се прикажува како зголемување на акционерскиот капитал и е еднаков на готовинските приливи намалени за сите трошоци на трансакцијата.

2.18 Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како тековни обврски, освен за делот кој доспева по 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба.

2.19 Одложен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од Билансот на успех, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби.

Како резултат на антикризните мерки, во 2009 година во Република Македонија извршена е измена на во Законот за данок на добивка, при што приходите веќе не се предмет на оданочување. Со данокот на добивка се оданочуваат даночно непризнаените расходи.

Одложениот данок е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднување на средствата и обврските, доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочиви добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

Одложеното даночно средство е пресметано за временските разлики од вложувања во подружниците, освен ако времето на реализација на временските разлики е контролирано од страна на Друштвото и е извесно дека истите нема да се реализираат во догледна иднина.

2.20 Користи на вработените

Обврски за пензии

Друштвото има обврска за исплата на надомести на вработените кои се категоризирани како “Дефинирани користи” и “Дефинирани придонеси”. Обврските се дефинирани како:

- “Дефинирани користи” на вработените - претставува обврска за исплата на надомести во моментот на пензионирање и вообичаено зависи од еден или повеќе фактори како што се години на старост, работен стаж и надоместоци.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.20 Користи на вработените (продолжение)

- “Дефинирани придонеси” на вработените - претставува обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. Друштвото нема обврска за исплата на дополнителни износи доколку државните и приватните пензиски фондови немаат доволно средства за исплата на пензиите

Обврската дефинирана во консолидираниот Извештај за финансиската состојба за користите на вработените е прикажана според сегашната вредност на идните готовински одливи. Износот на “Дефинирани користи” се пресметува на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на Кредитната метода на проектирани единици. Сегашната вредност на “Дефинирани користи” се пресметува со дисконтирање на проценетите идни готовински одливи, со примена на каматната стапка на високо ликвидни корпоративни обврзници, деноминирани во валутата во која дефинираните користи ќе бидат платени и кои имаат приближно еднаков период на доспевање со периодот на доспевање на дефинираните користи.

Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување, Друштвото нема идна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во Билансот на успех во моментот на нивно доспевање. Однапред платените придонеси се евидентираат како побарувања само доколку се осигура иден поврат на платените средства или идно намалување на обврската.

Технолошки вишок

На вработените кои се отпуштени како “технолошки вишок” или доброволно им престанал работниот однос во Друштвото, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за “технолошки вишок” се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на “технолошки вишок” или на основа на доброволен престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

Учество во добивка

На вработените може да им се признае право на учество во добивката, со одлука на Управниот одбор на Друштвото за распределба на добивката. Стекнатото право на учество во добивка се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

2.21 Резервирања

Резервирања за обновување на околината, реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето.

Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.22 Формирање на приходот - признавање и мерење

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продани добра и услуги. Приходот се прикажува намален за данокот на додадена вредност, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

Приходи од продажба на производи

Приходите од продажба на производи се признаваат во моментот на испораката на производите и прифаќање од страна на купувачот.

Приходи од продажба на услуги

Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугата имајќи го во предвид степенот на завршеност на договорената услуга.

Приходи од камати

Приходите од камати се пресметуваат со примена на ефективната каматна стапка. Приходот од камати се намалува до износот на надоместувачката вредност, во случај на обезвреднување на побарувањето и претставува дисконтиран износ на очекуваниот прилив на готовински средства.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на правото за надомест од страна на издавачите на сопственичките хартии од вредност.

2.23 Дивиденди

Друштвото ги евидентира обврските по дивиденди кон акционерите, по одобрување на обврската за дивиденди на годишното собрание на акционерите.

2.24 Споредбени податоци

Заради посоодветно прикажување на тековната година одредени ставки од споредбените податоци се рекласифицирани. Сепак, овие рекласификации не резултираа со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во консолидираните финансиски извештаи.

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1 Видови финансиски ризици

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на Управниот одбор.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

3.1 Видови финансиски ризици (продолжение)

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположливи за продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

3.2 Објективна вредност

Објективната вредноста на вложените средства расположливи за продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

За вреднување на вложувањата кои не котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот.

Сметководствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

3.2 Објективна вредност (продолжение)

Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи вообичаено се блиски до реалните износи на остварените настани. Оние проценки кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу:

Објективна вредност на материјалните средства

Објективната вредност на проценетите материјални средства се анализира од страна на Друштвото на датумот на Билансот на состојба дали претрпеле значајна промена во однос на вредност на денот на проценката. Проценката на Друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствената вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Објективна вредност на финансиските средства

Објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба, кои не котираат на официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност се евидентирани според нивната набавна вредност. Проценка на Друштвото е дека нивниот износ и разлика до можната пазарна вредност е нематеријална и истата нема никакво влијание врз искажаниот резултат, имајќи ги во предвид бројот на акциите во портфолиото на Друштвото, односно процентот на учество во вкупниот капитал на издавачите на хартии од вредност и нивната неликвидност.

Побарувања од купувачите

Друштвото врши анализа на објективната вредноста на побарувањата од купувачите.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Примарен известувачки образец - деловен сегмент

На 31 декември 2010 година, Друштвото беше организирано во четири известувачки сегменти:

- **Фармација** - производство и продажба на лекови за хумана медицина, ветеринарни лекови и фармацевтски суровини;
- **Хемија** - производство и продажба на хемиски производи;
- **Козметика** - производство и продажба на козметички производи;
- **Билкарство** - производство и продажба на производи од билно потекло.

Резултатите на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Продажби		Добивка од работењето	
	2010	2009	2010	2009
Фармација	4.979.655	4.593.584	591.941	637.396
Хемија	177.560	145.692	24.384	3.208
Козметика	600.876	554.115	49.927	20.594
Билкарство	176.237	172.998	4.984	7.747
Вкупно	5.934.328	5.466.389	671.236	668.945
Малцински интерес			(53)	(86)
Финансиски трошоци			(42.465)	(46.806)
Добивка пред даноци			628.718	622.053
Данок од добивка			(54.379)	(63.568)
Нето добивка			574.339	558.485

Средствата и обврските на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

Средства

	2010	2009
Фармација	7.075.425	6.542.575
Хемија	294.440	312.195
Козметика	501.546	489.368
Билкарство	316.312	333.916
Вкупно средства	8.187.723	7.678.054

Обврски

	2010	2009
Фармација	1.399.223	1.211.433
Хемија	37.639	43.316
Козметика	111.460	105.241
Билкарство	42.006	47.052
Вкупно обврски	1.590.328	1.407.042

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Примарен известувачки образец - деловен сегмент (продолжение)

Останати ставки на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Амортизација		Инвестиции	
	2010	2009	2010	2009
Фармација	247.781	228.656	320.317	495.850
Хемија	5.470	9.173	6.424	8.291
Козметика	10.709	14.200	4.832	2.605
Билкарство	9.327	11.451	2.156	2.338
Вкупно	273.287	263.480	333.729	509.084

Секундарен известувачки образец - географски сегмент

Република Македонија е матична земја на Друштвото каде се одвива дел од активностите.

Реализацијата по одделни земји е дадена подолу:

	Приходи од продажба		Нетековни средства	
	2010	2009	2010	2009
Македонија	2.485.019	2.237.773	4.034.852	4.090.933
Србија	803.817	855.706	33.769	2.526
Хрватска	675.663	600.944	13.581	12.012
Босна и Херцеговина	624.039	595.222	5.296	5.019
Останати земји	1.345.790	1.176.744	21.951	25.700
Вкупно	5.934.328	5.466.389	4.109.449	4.136.190

Прикажувањето на продажбите е врз основа на потеклото на купувачот.

Нетековните средства се состојат од материјални и нематеријални средства.

Информации за поголемите купувачи

Продажбите од сегментот Фармација се одвиваат во повеќе земји и преку повеќе купувачи. Нема купувач со поголемо учество во продажбите на фармацевтски производи.

Кај продажбите на сегметот Хемија има еден купувач што учествува во директните продажби со 45,8% (2009: 29,7%)

Кај продажбите на сегметот Козметика има еден купувач што учествува во директните продажби со 13,5% (2009: 13,2%)

Кај продажбите на сегметот Билкарство има еден купувач што учествува во директните продажби со 16,9% (2009: 18,2%)

Видови на продажби

	2010	2009
Продажба на производи	5.017.122	4.637.067
Продажба на стоки	853.702	775.715
Продажба на услуги	2.801	39.209
Останата продажба	60.703	14.398
	5.934.328	5.466.389

(Во илјади денари)

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Земјиште</u>	<u>Градежни објекти</u>	<u>Опрема</u>	<u>Инвестици и во тек</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност					
На 1 јануари 2009	877.136	3.184.665	1.469.695	179.544	5.711.040
Зголемувања	-	1.769	15.095	390.847	407.711
Пренос од инвестиции во тек	-	127.401	411.205	(538.606)	-
Елиминација на средства	-	(3.329)	(10.477)	(1.853)	(15.659)
Ревалоризација	40.784	(1.339.982)	-	-	(1.299.198)
Курсни разлики	-	(22)	(378)	-	(400)
На 31 декември 2009	917.920	1.970.502	1.885.140	29.932	4.803.494
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2009	-	1.431.409	750.250	-	2.181.659
Амортизација за 2009	-	75.985	148.596	-	224.581
Елиминација на средства	-	(2.956)	(9.653)	-	(12.609)
Ревалоризација	-	(1.470.811)	-	-	(1.470.811)
Курсни разлики	-	(6)	(740)	-	(746)
На 31 декември 2009	-	33.621	888.453	-	922.074
Сегашна вредност					
На 31 декември 2009	917.920	1.936.881	996.687	29.932	3.881.420
Набавна вредност					
На 1 јануари 2010	917.920	1.970.502	1.885.140	29.932	4.803.494
Зголемувања	455	216	38.877	128.852	168.400
Пренос од инвестиции во тек	-	37.978	103.335	(141.313)	-
Елиминација на средства	(78.537)	-	(16.361)	-	(94.898)
Курсни разлики	-	291	(3.726)	-	(3.435)
На 31 декември 2010	839.838	2.008.987	2.007.265	17.471	4.873.561
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2010	-	33.621	888.453	-	922.074
Амортизација за 2010	-	50.061	172.070	-	222.131
Елиминација на средства	-	-	(13.967)	-	(13.967)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Курсни разлики	-	340	(2.921)	-	(2.581)
На 31 декември 2010	-	84.022	1.043.635	-	1.127.657
Сегашна вредност					
На 31 декември 2010	839.838	1.924.965	963.630	17.471	3.745.904

Земјиштето со површина од 116.464м² согласно имотните листови издадени од АКН е во сопственост на Алкалоид АД Скопје. Во постапка на трансформација, согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (Сл. Весник на РМ 4/2005, 13/2007, 165/2008 и 146/2009) е земјиште со површина од 224.247м².

Земјиштето и градежните објекти се проценети по нивната пазарна вредност на 31 декември 2009 од страна на независен проценител. Ревалоризациониот вишок е пренесен во останати резерви на капиталот. Методите употребени при ревалоризација се: пазарна вредност, набавна вредност и дисконтинуиран паричен тек.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Историската вредност на земјиштето, зградите, опремата и инвестициите во тек изнесува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Земјиште	51.058	51.058
Згради	1.671.221	1.705.677
Опрема	876.542	932.620
Инвестиции во тек	17.471	29.932
Сегашна вредност	<u>2.616.292</u>	<u>2.719.287</u>

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Патенти и лиценци</u>	<u>Софтвер</u>	<u>Останати средства</u>	<u>Средства во подготовка</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност					
На 1 јануари 2009	54.877	114.627	10.981	70.261	250.746
Зголемување	9.135	585	185	91.468	101.373
Пренос од инвестиции во тек	56.312	7.068	1.646	(65.026)	-
Отуѓувања на средства	(116)	-	-	(1.740)	(1.856)
Курсни разлики	-	(58)	1	-	(57)
На 31 декември 2009	120.208	122.222	12.813	94.963	350.206
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2009	10.224	36.020	10.323	-	56.567
Амортизација за тековна година	15.859	22.750	290	-	38.899
Отуѓувања на средства	(28)	-	-	-	(28)
Курсни разлики	1	(3)	-	-	(2)
На 31 декември 2009	26.056	58.767	10.613	-	95.436
Сегашна вредност на 31 декември 2009	<u>94.152</u>	<u>63.455</u>	<u>2.200</u>	<u>94.963</u>	<u>254.770</u>
Набавна вредност					
На 1 јануари 2010	120.208	122.222	12.813	94.963	350.206
Зголемување	975	884	5.541	157.929	165.329
Пренос од инвестиции во тек	55.559	9.091	13.083	(77.733)	-
Отуѓувања на средства	(11)	(11.624)	(13.784)	-	(25.419)
Курсни разлики	(448)	1.301	191	(2.842)	(1.798)
На 31 декември 2010	176.283	121.874	17.844	172.317	488.318
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2010	26.056	58.767	10.613	-	95.436
Амортизација за тековна година	26.429	23.243	1.484	-	51.156
Отуѓувања на средства	(5)	(11.624)	(10.235)	-	(21.864)
Курсни разлики	(654)	699	-	-	45
На 31 декември 2010	51.826	71.085	1.862	-	124.773
Сегашна вредност на 31 декември 2010	<u>124.457</u>	<u>50.789</u>	<u>15.982</u>	<u>172.317</u>	<u>363.545</u>

Нематеријалните средства се состојат од жигови, регистрација на трговски марки и производи, студии за оправданост на инвестициите и набавка и имплементација на софтверско решение (САП).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со ризикот од финансирање

Друштвото користи кредити со цел да обезбеди континуирано работење и да обезбеди поврат на вложувањата на инвеститорите и акционерите преку оптимизација на обврските по кредити и капиталот.

Раководството на друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Обврски по кредити	597.000	469.219
Пари и парични еквиваленти	(149.686)	(187.838)
Нето обврски по кредити	<u>447.314</u>	<u>281.381</u>
Акционерска главнина	<u>6.597.395</u>	<u>6.271.012</u>
Нето обврски по кредити/Акционерска главнина	<u>6,78%</u>	<u>4,49%</u>

Финансиски инструменти и цели на управување со ризикот

Финансиските инструменти на Друштвото се состојат од пари и парични еквиваленти, купувачи и останати побарувања, добавувачи и останати обврски и кредити. Во текот на своето работење Друштвото е изложено на следните ризици:

Ризик од промена на девизните курсеви

Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, суровини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Македонија.

Состојбата на девизните износи деноминирани во Денари е следната:

	<u>Обврски</u>		<u>Средства</u>	
	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ЕУР	330.541	336.279	1.067.298	1.260.656
УСД	49.078	47.469	45.034	53.302
ЦХФ	7.869	6.833	6.395	2.210
Останати валути	160.451	49.114	662.946	224.570

Друштвото најмногу е изложено на Евро.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување од 10% на македонскиот Денар во однос на соодветните странски валути. Сензитивната анализа е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во Билансот на успех, а негативните износи, претставуваат нејзино намалување.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од од промена на девизните курсеви (продолжение)

	Зголемување од 10% на вредноста на Денарот		Намалување од 10% на вредноста на Денарот	
	2010	2009	2010	2009
ЕУР	(73.676)	(92.438)	73.676	92.438
УСД	405	(583)	(405)	583
ЦХФ	147	462	(147)	(462)
Останати валути	(50.250)	(17.545)	50.250	17.545
Биланс на успех и Капитал	(123.374)	(110.104)	123.374	110.104

Сензитивноста на друштвото кон странските валути во 2010 година е поголема од 2009 година како резултат на зголемување на побарувањата од купувачите во странство и обврските кон странските добавувачи и зголемување на девизните кредити.

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 10% на каматните стапки на девизните кредити на денот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во Билансот на успех, а негативните износи претставуваат намалување.

	Зголемување од 10%		Намалување од 10%	
	2010	2009	2010	2009
Кредити	4.246	4.675	(4.246)	(4.675)
Биланс на успех и Капитал	(4.246)	(4.675)	4.246	4.675

Доколку каматните стапки беа повисоки за 10% од тековните, добивката на Друштвото во 2010 година ќе беше помала за 4.246 илјади Денари, и обратно, доколку каматните стапки беа пониски добивката на Друштвото во 2010 година ќе беше поголема за 4.246 илјади Денари.

Ризик од ликвидност

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно пратење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото има пристап до финансиски средства од банките со релативно ниска каматна стапка, што дополнително обезбедува можност за управување со ликвидноста.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од ликвидност (продолжение)

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските обврски на Друштвото:

2010	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачите	457.835	267.268	28.341	-	753.444
Кредити	8.698	16.728	504.938	66.636	597.000
	466.533	283.996	533.279	66.636	1.350.444
2009	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачите	338.793	196.074	145.560	9.280	689.707
Кредити	26.057	357.097	79.115	6.950	469.219
	364.850	553.171	224.675	16.230	1.158.926

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските средства на Друштвото:

2010	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	959.891	990.914	225.392	108	2.176.305
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	-	5.695	5.695
	959.891	990.914	225.392	5.803	2.182.000
2009	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	1.013.260	693.991	187.782	10.968	1.906.001
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	-	6.394	6.394
	1.013.260	693.991	187.782	17.362	1.912.395

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Даночен ризик

Македонската даночна регулатива постојано е предмет на различни толкувања и на чести промени. Како последица на тоа, трансакциите на Друштвото можат да бидат оспорени од страна на даночните органи и Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

9. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
На 1 јануари	6.394	7.381
Зголемувања	753	1.766
Намалувања	(1.537)	(2.740)
Фер вредност на вложувањата	<u>85</u>	<u>(13)</u>
На 31 декември	<u>5.695</u>	<u>6.394</u>

Вложувањата се состојат од:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Вложувања во некотираните компании	2.690	2.668
Вложувања во котираните компании	1.775	2.014
Вложувања во обврзници	<u>1.230</u>	<u>1.712</u>
Вложувања во неповрзани субјекти	<u>5.695</u>	<u>6.394</u>

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба претставуваат вложувања во акции и удели на повеќе друштва и банки. Вложувањето во овие друштва и банки е помало од 10% од нивниот регистриран капитал.

Вложувањата во хартии во обврзници се однесува на обврзници за денационализација - трета емисија, кои носат годишна камата од 2% и доспеваат во 2014.

Вредноста на вложувањата во котираните друштва е искажана по нивната пазарна вредност. Акциите кои не котираат на пазар за хартии од вредност но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност.

(Во илјади денари)

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

10. ЗАЛИХИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Суровини и материјали	600.522	508.723
Резервни делови	1.747	1.540
Ситен инвентар	2.664	2.547
Производство во тек	141.069	191.120
Готови производи	599.919	404.939
Трговски стоки	153.655	129.137
	<u>1.499.576</u>	<u>1.238.006</u>

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Побарувања од купувачи

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Побарувања од купувачи	2.308.439	2.041.476
Минус: исправка на вредноста	(132.134)	(135.475)
Нето побарувања од купувачи	<u>2.176.305</u>	<u>1.906.001</u>

12. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Аванси	58.942	35.781
Кредити на вработените	17.393	16.805
Побарувања за повеќе платен ДДВ	90.784	44.198
Останати побарувања	69.336	95.553
Минус: Нетековен дел од побарувањата	(40.955)	(20.697)
	<u>195.500</u>	<u>171.640</u>

Нетековните побарувања се однесуваат на кредити на вработените и аванси за материјални средства кои доспеваат во период од 3 години.

Објективната вредност на нетековните побарувања од купувачите и останатите побарувања изнесува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Останати побарувања	<u>40.955</u>	<u>20.697</u>

Ефективната каматна стапка на нетековните побарувања изнесува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	<u>5,35%</u>	<u>5,35%</u>

Друштвото работи со голем број на купувачи во земјата и странство и поради тоа нема концентрација на кредитен ризик кај побарувањата од купувачите.

Побарувањата за повеќе платен ДДВ на Управата за јавни приходи се надоместуваат редовно.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Пари во банки	142.873	175.604
Пари во благајна	3.211	6.429
Останато	<u>3.602</u>	<u>5.805</u>
	<u>149.686</u>	<u>187.838</u>

14. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	<u>Број на акции</u>	<u>Обични акции</u>	<u>Сопствен и акции</u>	<u>Вкупно</u>	<u>Премии од акции</u>
На 1 јануари 2009	<u>1.422.846</u>	<u>2.220.127</u>	<u>(13.344)</u>	<u>2.206.783</u>	<u>906</u>
Откуп на сопствени акции	(150)	-	(235)	(235)	(172)
На 31 декември 2009	<u>1.422.696</u>	<u>2.220.127</u>	<u>(13.579)</u>	<u>2.206.548</u>	<u>734</u>
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-
На 31 декември 2010	<u>1.422.696</u>	<u>2.220.127</u>	<u>(13.579)</u>	<u>2.206.548</u>	<u>734</u>

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција. Издадените акции се платени во целост.

Во текот на 2010 година Друштвото нема откуп и отуѓување на сопствени акции, така да се останати 8.657 како сопствени обични акции и 3.287 акции резервирани за поранешни сопственици, од кои 3.228 приоритетни акции и 59 обични акции стекнати по основ на дивиденда.

15. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ

	<u>Основни средства</u>	<u>Вложувања</u>	<u>Фонд за акции</u>	<u>Резерви за набавка на МСТ</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2009	<u>1.318.019</u>	<u>(1.060)</u>	<u>245.638</u>	<u>150.931</u>	<u>1.713.528</u>
Поврат од резервите за набавка на МСТ	-	-	-	(150.931)	(150.931)
Ревалоризација на средства (Белешка 6)	96.462	-	-	-	96.462
Пренос од ревалоризација	(99.346)	-	-	-	(99.346)
Зголемување	-	13	-	-	13
Одложен данок	921	-	-	-	921
Курсни разлики	<u>(2.159)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.159)</u>
На 31 декември 2009	<u>1.313.897</u>	<u>(1.047)</u>	<u>245.638</u>	<u>-</u>	<u>1.558.488</u>
Пренос од ревалоризација	(77.031)	-	-	-	(77.031)
Намалување	-	(85)	-	-	(85)
Одложен данок	(14.033)	-	-	-	(14.033)
Курсни разлики	<u>37.614</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>37.614</u>
На 31 декември 2010	<u>1.260.447</u>	<u>(1.132)</u>	<u>245.638</u>	<u>-</u>	<u>1.504.953</u>

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

15. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (продолжение)

Природата и правата кои произлегуваат од секој вид на останати резерви се:

- Ревалоризационата резерва за материјалните средства произлегува од нивната проценка. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Резервите за вложувања произлегуваат од нивната проценка. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Фондот за акции произлегува од задржаната добивка според одлука на Собрание на акционери и е на располагање на акционерите.
- Резервите за набавка на материјални средства беа задолжителни според Законот за данок на добивка до 2008 година и се вратени според промените во Законот во 2009 година.

16. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Нетековни кредити	66.636	9.753
Тековни кредити	530.364	459.466
	<u>597.000</u>	<u>469.219</u>

Кредитите од банка во износ од 289.729 илјади Денари се обезбедени со опрема во вредност од 46.492 илјади Денари.

Доспевањето на кредитите е:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
До 1 година	530.364	459.466
Од 1- 3 години	66.636	9.753
	<u>597.000</u>	<u>469.219</u>

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ЕУР	212.545	23.419
УСД	334	1.008
МКД	384.121	441.681
Останати	-	3.111
	<u>597.000</u>	<u>469.219</u>

Ефективната каматна стапка на кредитите изнесува:

	<u>31 декември 2010</u>		<u>31 декември 2009</u>	
	<u>ЕУР</u>	<u>МКД</u>	<u>ЕУР</u>	<u>МКД</u>
Каматна стапка	7%	7 - 8,5%	3 месечен ЕУРИБОР +2%	8 - 10%

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

17. ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Обврски за отпремнини	<u>15.567</u>	<u>12.875</u>

Обврските за отпремнини се пресметани врз основа на законските барања за исплата на две нето просечни плати во моментот на пензионирање, со примена на актуарска пресметка.

Износот за отпремнини евидентиран во Билансот на успех изнесува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
На почеток на годината	<u>12.875</u>	<u>10.974</u>
Зголемување на пресметката	2.887	2.099
Исплатени отпремнини	(195)	(198)
На крај на годината	<u>15.567</u>	<u>12.875</u>

Основните претпоставки користени при пресметка на отпремнините се:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Дисконтна стапка	<u>6,31%</u>	<u>7,07%</u>

18. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Одложени даночни средства	(10.557)	(11.288)
Одложени даночни обврски	<u>27.521</u>	<u>13.488</u>
	<u>16.964</u>	<u>2.200</u>

Одложените даноци од добивка се пресметани со примена на редовната стапка на данок од добивка во висина од 10%.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
На 1 јануари	<u>2.200</u>	<u>(25)</u>
Одложен данок во Билансот на успех	731	3.146
Одложен данок во главнината	<u>14.033</u>	<u>(921)</u>
На крај на годината	<u>16.964</u>	<u>2.200</u>

(Во илјади денари)

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

18. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ (продолжение)

Движењето на одложените даночни средства и обврски е:

	<u>Исправка на вредноста</u>	<u>Отпремнини</u>	<u>Вреднување</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2009	(13.336)	(1.098)	14.409	(25)
Во Билансот на успех	13.336	(10.190)	-	3.146
Во главнината	-	-	(921)	(921)
На 31 декември 2009	-	(11.288)	13.488	2.200
Во Билансот на успех	-	731	-	731
Во главнината	-	-	14.033	14.033
На 31 декември 2010	-	(10.557)	27.521	16.964

Одложениот данок евидентиран во Билансот на успех е:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Побарувања од купувачи	-	13.336
Обврски за отпремнини	269	(210)
Резервирања за трошоци	462	(9.980)
	731	3.146

Одложениот данок евидентиран во консолидираниот Извештај за финансиска состојба е:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Земјиште и згради	14.033	(921)
	14.033	(921)

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Обврски кон добавувачите	753.444	689.707
Аванси	6.384	8.101
Обврски кон вработените	63.229	71.430
Дивиденди	3.757	7.876
Пресметани камати	-	572
Останати обврски	110.225	117.294
	937.039	894.980

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

20. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Резервирања за отпремнини	2.693	1.901
	<u>2.693</u>	<u>1.901</u>

21. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Наплатени отпишани побарувања	12.789	70.506
Дивиденди	34	38
Приходи од камати од тековно работење	536	2.458
Позитивни курсни разлики од тековно работење	112.234	104.296
Останати приходи	112.311	61.217
	<u>237.904</u>	<u>238.515</u>

22. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Камати од тековно работење	1.341	992
Негативни курсни разлики	130.301	104.049
Ефект од отуѓување на придружено правно лице	-	21.129
Останати расходи	141.573	67.018
	<u>273.215</u>	<u>193.188</u>

23. ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Суровини и материјали	1.535.443	1.356.665
Надоместоци на вработените	1.234.521	1.216.119
Амортизација	273.287	263.480
Електрична енергија и вода	156.392	119.413
Исправка на побарувањата од купувачите	28.134	84.724
Транспорт	103.068	65.318
Промена на залихите	62.626	(45.496)
Набавна вредност на продадени стоки	742.234	657.389
Останати расходи	1.089.436	1.123.344
	<u>5.225.141</u>	<u>4.840.956</u>

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

24. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Бруто плати	1.064.133	899.138
Останати трошоци на вработени	170.388	316.981
	<u>1.234.521</u>	<u>1.216.119</u>
Број на вработени на 31 декември	<u>1.322</u>	<u>1.217</u>

25. ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории и возила. Вообичаениот период за изнајмување се движи од 3 - 5 години. Друштвото нема опција да ги откупи деловните простории и возилата.

Трошоци евидентирани во Билансот на успех се:

Минимум оперативен лизинг	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	33.607	18.407
	<u>33.607</u>	<u>18.407</u>

Идни неотповикливи обврски	<u>2010</u>	<u>2009</u>
До 1 година	45.784	19.698
Од 2 - 5 години	98.218	40.292
	<u>144.002</u>	<u>59.990</u>

26. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Курсни разлики (нето) од кредити	(7)	(55)
Расходи по основ на камати од кредити	(42.458)	(46.751)
	<u>(42.465)</u>	<u>(46.806)</u>

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

27. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Тековен данок на добивка	53.648	60.422
Одложен данок на добивка (Белешка 18)	731	3.146
	<u>54.379</u>	<u>63.568</u>

Данокот од добивка се разликува од износот што би произлегол доколку се употреби основната даночна стапка како што следува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Добивка пред оданочување	<u>628.718</u>	<u>622.053</u>
Пресметан данок	-	8.996
Усогласување на расходите	58.851	56.266
Даночни олеснувања и ослободувања	(5.203)	(4.840)
Даночен кредит	731	3.146
Данок на добивка	<u>54.379</u>	<u>63.568</u>

Како резултат на антикризните мерки во 2009 година во Република Македонија извршена е измена на Законот за данок на добивка, при што приходите веќе не се предмет на оданочување. Даночно непризнаените расходи се оданочуваат со стапка од 10%.

28. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Основна заработка по акција		
Расположлива Нето добивка (во Денари)	574.339.011	558.485.271
Просечен број на акции	1.422.696	1.422.696
Основна заработка по акција (во Денари)	<u>403,70</u>	<u>392,55</u>

29. ДИВИДЕНДА

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди сè додека истата не се ратификува на годишното Собрание на акционери.

На 19 април 2010 година на годишното Собрание на акционерите е одобрена пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2009 година во износ од 216.293 илјади Денари. Данокот на исплатената дивиденда и другите распределби од добивката изнесуваат 35.105 илјади Денари. Пресметаната дивиденда и даноците за 2009 година се прикажани како намалување од задржаната добивка.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

30. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Друштвото има превземено обврски по основ склучени договори со изведувачи за изградба и одржување на основни средства во износ од 104.536 илјади Денари (2009: 18.738 илјади Денари).

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 32.332 илјади Денари (2008: 26.005 илјади Денари).

32. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Надоместоци на раководството

Во текот на 2010 година на членовите на Управниот одбор на Друштвото не се исплатени надоместоци за учество во одборот. Во текот на 2010 година на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото вкупно се исплатени 3.584 илјади Денари (2009: 3.391 илјади Денари).

33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

Според Решението за приватизација на градежно земјиште У. бр.26-198/1 донесено од Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи на 10.01.2011 година, согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (Службен весник на РМ бр.4/2005, 13/2007, 165/2008 и 146/2009) градежното земјиште во државна сопственост со вкупна површина од 210.129 м², КО Горче Петров 4 - Влае, запишан во Имотен лист бр.9220 на АКН - Скопје е приватизирано во сопственост на правното лице Алкалоид АД Скопје.

На ден 18.02.2011 година определениот надомест во износ од 100.389 илјади Денари е целосно уплатен.